



## Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет за организации од невладин сектор

| Преглед         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датум           | 17.12.2020                                                                                                                                                                                                                                 |
| Локација        | ZOOM платформа                                                                                                                                                                                                                             |
| Цел на настанот | Доближување на биоeкономијата во контекст на Европскиот зелен договор: Синергии и компромиси. Приказ на релевантни стратешки документи и Економскиот и инвестициски план за земјите од Западен Балкан за чинителите од невладиниот сектор. |

### Кратко резиме

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биоeкономија кон чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и развивање на патокази и стратегии за остварување на биоeкономијата.

Во насока на размена на знаење и градење на капацитети се одржа семинар за организации од невладиниот сектор на 17.12.2020 со почеток од 13:30 часот преку ZOOM платформата проследен од 9 учесници. Тема на семинарот беше Биоeкономијата во контекст на Европскиот зелен договор: Синергии и компромиси, како и Приказ на релевантни стратешки документи и Економскиот и инвестицискиот план за земјите од Западен Балкан.

Со цел запознавање на што е можно повеќе чинители за целите на проектот, во почетниот дел на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural. Важно беше да се напомене што е веќе сработено, но и кои се следните активности на кои чинителите ќе може да се приклучат. Фокусот на семинарот се однесуваше на Европскиот зелен договор со идентификација на синергиите и компромисите. Во овој дел акцент беше даден и на стратешките документи поврзани со биоeкономијата. Со цел поттикнување на долгорочна економска обнова преку зелена и дигитална транзиција, искористување на скриениот економски потенцијал во регионот, подобрување на регионална економска соработка и зајакнување на соработката на Западен Балкан со ЕУ преку 10 водилки се даде краток осврт на економскиот и инвестицискиот план. Со опцијата Poll овозможена преку ZOOM

алатката учесниците преку неколку прашања беа поттикнати и придонесоа кон активна и продуктивна дискусија.

| Учесници   |          |                 |                              |
|------------|----------|-----------------|------------------------------|
| Реден број | Име      | Презиме         | Организација                 |
| 1          | Наташа   | Марковска       | SDEWES-Скопје                |
| 2          | Емилија  | Михајлоска      | SDEWES-Скопје                |
| 3          | Владимир | Ѓорѓиевски      | SDEWES-Скопје                |
| 4          | Љупчо    | Димов           | SDEWES-Скопје/општина Карпош |
| 5          | Панче    | Бецовски        | Општина Струмица             |
| 6          | Марина   | Филипова        | ЦеПроСАРД                    |
| 7          | Јован    | Реџиќ           | SDEWES-Скопје                |
| 8          | Катерина | Манева Митровиќ | Енвирос                      |
| 9          | Ивана    | Петкановска     | ЦеПроСАРД                    |

## Агенда

| Агенда        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13:30 – 13:35 | <b>Вовед</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Техничка подготовка</li> <li>Формулар за согласност</li> <li>Запознавање</li> </ul>                                                                                                       |
| 13:35 – 13:45 | <b>Вовед во проектот BE-Rural и целите</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Преглед на завршени активности</li> <li>Промоција на идни настани</li> </ul>                                                                                |
| 13:45 – 14:30 | <b>Биекономијата и Европскиот зелен договор: Синергии и компромиси</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Европскиот зелен договор</li> <li>Стратешки документи на ЕУ</li> <li>Економски и инвестициски план за Западен Балкан</li> </ul> |
| 14:30 – 14:45 | <b>Дискусија и заклучоци</b>                                                                                                                                                                                                                  |

Линк од вебинарот: Passcode - 5\*fv#3r?



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

[https://us02web.zoom.us/rec/share/aOqprn0qFEHSBoYKD75c7f9UpN-\\_Oj5hSFc6c\\_omY7tbljDaS6APbtfmZCxeTEj.VE7TKDA-SkMpBeFD](https://us02web.zoom.us/rec/share/aOqprn0qFEHSBoYKD75c7f9UpN-_Oj5hSFc6c_omY7tbljDaS6APbtfmZCxeTEj.VE7TKDA-SkMpBeFD)

Линк од презентацијата

<https://we.tl/t-m1hWNfDIKz>

Линк за формулар за согласност

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe31NGBRadTjsUrgg7HpKJMRz7S85SFc4fdcNly3kxz14Rkyg/viewform>

Линк за евалуација на вебинарот

<https://forms.gle/bPSdqSSrH365hBcD9>

Слики

The screenshot shows a Zoom webinar interface. A central window displays poll results for the question: "1. Според Вас, кои 2 (два) сектори имаат најголем потенцијал за создавање на нови работни места (Multiple choice)". The results are as follows:

| Сектор                                                           | Процент |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Земјоделство                                                     | 57%     |
| Шумарство                                                        | 0%      |
| Храна и пијалаци                                                 | 29%     |
| Мебел и дрвна индустрија                                         | 14%     |
| Хемиска индустрија, фармацевтски производи, пластика и биогорива | 29%     |
| Течни биогорива                                                  | 0%      |
| Производство на електрична енергија од биомаса                   | 86%     |

On the right, the "Participants (10)" list includes: Emilija Mihajloska (Me), Vladimir Gjorgjevski (Host), Ijupco.dimov, Natasa Markovska, Ivana Petkanovska, Jovan Redjki, and Ivana Dachtin. Below this is the "Zoom Group Chat" with messages from Vladimir Gjorgjevski, Katerina Maneva Mitrovikj, and Marina Filiposka.



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478

Zoom Meeting

Recording

**Прашање 3**

1. Според Вас, кои 2 (два) сектори имаат најголем потенцијал за создавање на нови работни места (Multiple choice)

- ☐ Земјоделство
- ☐ Шumarство
- ☐ Храна и пијалаци
- ☐ Мебел и дрвна индустрија
- ☐ Хемиска индустрија, фармацевтски производи, пластика и биогорива
- ☐ Течни биогорива
- ☐ Производство на електрична енергија од биомаса

Submit

**Participants (10)**

Find a participant

- Emilija Mihajloska (Me)
- Vladimir Gjorgjevski (Host)
- IP Ivana Petkanovska
- JR Jovan Redjik
- J Jovan Redzic
- KM Katerina Maneva Mitrovikj (Enviros)
- L Ijupco.dimov
- Marina Filiposka
- Natasa Markovska
- PB Pance Bedzovski

Invite Unmute Me

Zoom Group Chat



## Биекономијата...

- ...се базира на производството на добра, услуги или енергија доминантно користејќи биолошки и природни сировини;
- ...е тесно поврзана со одржливоста затоа што сировините кои што се користат се биоразградливи, а производните процеси се така замислени да резултираат во што помали количини на отпад;
- ...ја намалува експлоатацијата на конечните природни ресурси со цел да обезбеди одржливост за идни генерации и стабилност на природните екосистеми.




Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478